



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 11 февруари 1983
Скопје
Број 4 Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

32.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ ВО 1982 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои се занимаваат со производство на мелнички производи на територијата на СР Македонија, за откупените количества пченица им се исплатува премија во износ од 1,00 динар за 1 килограм, под условите пропишани со оваа одлука.

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува за пченицата откупена во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1983 година, под услов таа да одговара на квалитетот утврден со Одлуката за утврдување на производителско продажните цени за пченица од родот во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 37/82).

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука, организациите на здружен труд од точка 1 на оваа одлука, ја остваруваат под услов пченицата да ја откупуваат по зголемена цена од 1,70 динари по еден килограм над договорената цена на ниво на земјата.

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе ја исплатува Службата на општественото книговодство по барање на организациите на здружен труд најдоцна до 30 јуни 1983 година. Кон ова барање се доставува и доказ дека плаќањето на пченицата е извршено според предвидените услови во точка 3 на оваа одлука.

5. Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, во согласност со републичкиот секретар за финансии и претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар, донесува по потреба поблиски прописи на начинот на остварувањето и исплатата на премијата.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 23-139/1
27 јануари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

33.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА РЕГРЕС НА УПОТРЕБЕНО СЕМЕ ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА ВО 1983 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд кои ќе пласираат семе од високородни сорти пченица во 1983 година на индивидуалните земјоделци кои произведуваат пченица сами или во соработка со

организации на здружен труд и со организации на здружени земјоделци во СР Македонија, им се исплатува регрес од 4,00 динари по 1 килограм семе.

2. Семето за кое се дава регрес од точка 1 од оваа одлука во поглед на квалитетот треба да ги исполнува условите пропишани со Правилникот за нормите на квалитетот, пакувањето, пломбирањето и декларирањето на семето на земјоделски растенија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/75).

3. Регресот од точка 1 на оваа одлука организациите на здружениот труд го остваруваат под услов семето да го пласираат по цената утврдена за семенска пченица намалена за 4,00 динари по 1 килограм и доколку индивидуалните производители на пченица договорно се обврзат да испорачаат најмалку 3 килограми меркантилна пченица од родот во 1984 година за искористен регрес за 1 килограм семе.

4. Регресот од точка 1 на оваа одлука ќе го исплатува Службата на општественото книговодство по барање на организациите на здружен труд најкасно до 15 јануари 1984 година. Кон барањето се доставува доказ дека семето е пласирано под условите предвидени во точка 3 од оваа одлука.

5. Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, во согласност со републичкиот секретар за финансии, по потреба донесува поблиски прописи за начинот на остварување на регресот.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-165/1
27 јануари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

34.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ЗА РОДОТ ВО 1983 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои се занимаваат со производство на мелнички производи на територијата на СР Македонија, за откупените количества пченица и 'рж им се исплатува премија во износ од 2,00 динари за 1 килограм, под условите пропишани со оваа одлука.

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува за пченицата и 'ржта откупена во периодот од 1 јули до 31 декември 1983 година под услов тие да одговараат на квалитетот утврден со Одлуката за утврдување на производителско продажните цени за пченица од родот во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 71/82).

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука организациите на здружен труд од точка 1 на оваа одлука ја остваруваат под услов пченицата и 'ржта да ги откупуваат по зголемена цена од 3,00 динари по 1 килограм над договорената цена на ниво на земјата.

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе ја исплатува Службата на општественото книговодство по барање на организации на здружен труд нај-

доцна до 15 јануари 1984 година. Кон ова барање се доставува и доказ дека плаќањето на пченицата и ржта е извршено според предвидените услови во точка 3 од оваа одлука.

5. Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со републичкиот секретар за финансии и претседателот на Републичкиот комитет за општо-стопански работи и пазар по потреба ќе го пропише начинот на остварување и исплата на премијата.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 23-164/1

27 јануари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

35.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕМИЈА НА ШЕКЕРНАТА РЕПКА ЗА РОДОТ ВО 1983 ГОДИНА

1. На организацијата на здружен труд која се занимава со производство на шеќер на територијата на СР Македонија, за откупените количества шеќерна репка ѝ се исплатува премија во износ од 0,35 динари за 1 килограм, под условите пропишани со оваа одлука.

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува под услов шеќерната репка да одговара на квалитетот утврден со Одлуката за утврдување на производителско продажната цена за шеќерна репка од родот во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 71/82).

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука организацијата на здружен труд од точка 1 на оваа одлука ја остварува под услов шеќерната репка, да ја откупува по зголемена цена од 0,50 динари по 1 килограм над договорената цена на ниво на земјата.

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе ја исплатува Службата на општественото книговодство по барање на организациите на здружен труд најдоцна до 15 јануари 1984 година. Кон барањето се доставува и доказ дека плаќањето на шеќерната репка е извршено според предвидените услови во точка 3 на оваа одлука.

5. Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со републичкиот секретар за финансии и претседателот на Републичкиот комитет за општо-стопански работи и пазар, по потреба донесува поблиски прописи за начинот на остварување и исплата на премијата.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-163/1

27 јануари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

36.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА БРАШНО

1. На организациите на здружениот труд кои се занимаваат со промет на брашно или со производство на леб на територијата на СР Македонија за купените количини брашно тип „500“, „800“ и „1100“ од организациите на здружениот труд од другите социјалистички републики и социјалистичките автономни покраини во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1983 година и продадени во Републиката им се исплатува компензација по 1,35 дин./кгр.

2. Исплатата на компензацијата од точка 1 на оваа одлука се врши врз основа на книговодствената евиденција на организациите на здружениот труд.

3. Барањето за исплатата на компензацијата од точка 1 на оваа одлука се поднесува до Службата на општественото книговодство. Кон барањето се доставува препис од фактурата за купените количини на брашно.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-126/1

27 јануари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

37.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕД, СОЈА И МАСЛОДАЈНА РЕПКА ЗА РОДОТ ВО 1983 ГОДИНА

1. На организацијата на здружен труд која се занимава со производство на масло за јадење на територијата на СР Македонија, за откупените количества сончоглед, соја и маслодајна репка ѝ се исплатува премија во износ од 2,00 динари за 1 килограм под условите пропишани со оваа одлука.

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува под услов сончогледот, сојата и маслодајната репка да одговараат на квалитетот утврден со Одлуката за утврдување на производителско продажните цени за сончоглед, соја и маслодајна репка за родот во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 71/82).

3. Премијата од точка 1, организацијата на здружен труд од точка 1 на оваа одлука ја остварува под услов сончогледот, сојата и маслодајната репка да ги откупува по зголемена цена од 3,00 динари по 1 килограм над договорената цена на ниво на земјата.

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука ја исплатува Службата на општественото книговодство, по барање на организациите на здружен труд, најдоцна до 15 јануари 1984 година. Кон ова барање се доставува и доказ дека плаќањето на сончогледот, сојата и маслодајната репка е извршено според предвидените услови во точка 3 на оваа одлука.

5. Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со републичкиот секретар за финансии и

претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар по потреба донесува поблиски прописи за начинот на остварување и исплата на премијата.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-161/1

27 јануари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

38.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Компензација за вештачки губрива за 1983 година се утврдува и исплатува под услови пропишани со оваа одлука.

Член 5

На организациите на здружен труд — производители на комплексни вештачки губрива им се исплатува компензација во износ од 2,25 динари по еден килограм активна материја на азот, фосфор и калиум во комплексните вештачки губрива.

Компензацијата се исплатува за сите количини комплексни вештачки губрива испорачани на основните организации на здружен труд, земјоделски задруги, основни задружни организации и основни организации на кооперанти на територијата на СР Македонија во 1983 година, под услов вештачкото губриво да е испорачано по пропишани цени и истото да е наменето за земјоделско производство во СР Македонија.

Член 3

Компензацијата се исплатува само за вештачки губрива кои по својот квалитет и количина на активни материји одговараат на прописите за југословенските стандарди или прописи за квалитетот, односно состојците и други особини на комплексните вештачки губрива и прописите за испитување на овие губрива.

Член 4

Претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со републичкиот секретар за финансии по потреба ќе го пропише начинот на исплатувањето на компензацијата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 23-162/1

27 јануари 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

39.

Врз основа на член 5 од Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“, бр. 34/72 и 13/78), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

ПРОГРАМА ЗА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ВО 1983 ГОДИНА

Со оваа програма се предвидува извршување на геодетските работи од премерот во општините: Струмица, Тетово, Неготино и Титов Велес. Тој оп-

фака: довршување на премерот кој е во тек во подрачјето на земјоделско-стопанскиот активен дел во општина Струмица и продолжување на премерот кој е во тек во општините: Тетово, Неготино и Титов Велес (пресметување координати и коти на врзни точки; реституција на детаљот; картографска обработка на плановите; пресметување на површини на парцелите; класирање на земјиштето; излагање на податоците од премерот и катастарското класирање на јавен увид; изработка на катастарски операти и репродукција на изработените планови).

1. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЗНИ ТОЧКИ

Ќе се изврши пресметување на координати и коти на 286 врзни точки кои се наоѓаат на снимениот дел во подрачјето на општина Тетово на површина од 4000 хектари.

2. РЕСТИТУЦИЈА

Ќе се изврши реституција на делот на снимениот дел на град Тетово — всидан во размер 1:1000 на површина од 560 хектари.

3. КАРТОГРАФСКА ОБРАБОТКА

Ќе се изврши картографска обработка на плановите на споменатиот дел на град Тетово — всидан во размер 1:1000 на површина од 560 хектари.

4. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШНИ

Ќе се изврши пресметување на површини на парцелите во размер 1:2500 во следниве општини:

а) општина Струмица на 37 катастарски општини (во натамошниот текст К. О.) — Василево, Вељуса, Водача, Градско Балдовци, Добројци, Едрениково, Куклиш, Нова Маала, Пиперово, Седларци, Чанакли, Сачево, Ангелци, Баница, Владевици, Градошорци, Добрашинци, Робово, Радичево, Сушево, Банско, Моноспитово, Боријево, Турново, Иловица, Дрвош, Хамзали, Старо Балдовци, Еднокукево, Босилево, Петралинци, Дабиља, Гечерли, Просениково, Сарај, Свидовица и Муртино на вкупна површина од 21.307 хектари со 92.392 парцели и во размер 1:1000 изградениот дел (село) на 19. К. О. — Сушево, Доброшинци, Вељуса, Ангелци, Градошорци, Василево, Баница, Добренци, Пиперово, Просениково, Дабиља, Куклиш, Петралинци, Босилево, Турново, Моноспитово, Муртино, Банско и Иловица на вкупна површина од 1220 хектари;

б) општина Титов Велес во размер 1:2500 на 13 К. О. — Цимидирци, Крушје, Иванковци, Лугинци, Рудник, Ветарско, Сопот, Виничани, Уланци, Убого, Негоевци, Куридере и Градско во површина од 24.190 хектари со 26.587 парцели и во размер 1:1000 изградениот дел на с. Градско во површина од 66 хектари.

5. КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

Ќе се изврши катастарско класирање на земјиштето:

а) општина Струмица во 3 К. О. — Мокриево, Мокрино и Моноспитово на вкупна површина од 2.302 хектари со 14.771 парцели;

б) општина Неготино во 10 К. О. — Дрен — Копришница, Драчевица — Стрмашево, Демир Капија — Клисуре, Вешје, Чифлик, Барово, Бесвица, Долни Дисан, Горни Дисан и Прждево.

6. ИЗЛАГАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРСКОТО КЛАСИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО НА ЈАВЕН УВИД

Ќе се изврши излагање на податоците од премерот и катастарското класирање на земјиштето на јавен увид во општината Струмица на 53 К. О. —

Ангелци, Баница, Банско, Бајково, Боријево, Борисово, Василево, Вељуса, Владеви, Водоча, Габрово, Градско Балдовци, Градошорци, Гечејли, Дабиља, Добрејци, Доброшинци, Драгомирово — Босилево, Дражево, Дрвош, Зубово, Иловица, Еднокуево, Едрениково, Колешино, Коњарево, Куклиш, Мокриево, Мокрино, Моноспитово, Муртино, Нова Маала, Ново Село, Петралинци, Пиперово, Просениково, Радово, Робово, Радичево, Сарај, Свидовица, Седларци, Секирник, Смолари, Старо Балдовци, Струмица — надвор од градот, Сушево, Сушица, Сачево, Турново, Хамзали, Чанаклија и Штука на површина од 32.322 хектари со 154.000 парцели.

7. ИЗРАБОТКА НА КАТАСТАРСКИ ОПЕРАТИ

Ке се изработат катастарски операти по механички пат во општина Струмица на 53 К. О. и тоа: Ангелци, Баница, Банско, Бајково, Боријево, Борисово, Василево, Вељуса, Владеви, Водоча, Габрово, Градско Балдовци, Градошорци, Гечејли, Дабиља, Добрејци, Доброшинци, Драгомирово — Босилево, Дражево, Дрвош, Зубово, Иловица, Еднокуево, Едрениково, Колешино, Коњарево, Куклиш, Мокриево, Мокрино, Моноспитово, Муртино, Нова Маала, Ново Село, Петралинци, Пиперово, Просениково, Радово, Робово, Радичево, Сарај, Свидовица, Седларци, Секирник, Смолари, Старо Балдовци, Струмица — надвор од градот, Сушево, Сушица, Сачево, Турново, Хамзали, Чанаклија и Штука на површина од 32,322 хектари со 154.000 парцели.

8. РЕПРОДУКЦИЈА НА ПЛАНОВИ

Ке се изврши репродукција на изработените планови на 53 К. О. на кои е завршен премер во општина Струмица и тоа: во размер 1:2500 на 127 листа (планови) за сите 53 К. О. и во размер 1:1000 на 102 листа за 26 К. О. на изградениот дел (село) — Сушево, Вељуса, Ангелци, Градошорци, Василево, Баница, Добрејци, Доброшинци, Пиперово, Просениково, Дабиља, Куклиш, Петралинци, Босилево, Муртино, Банско, Моноспитово, Турново, Секирник, Габрово, Колешино, Борисово — Мокриево, Мокрино, Ново Село, Смолари и Струмица.

9. Во овој период ќе се извршат и основни геодетски работи на територијата на Републиката. Овие работи, главно, се однесуваат на средување, анализи, студии, проектирање и израмнување на властите од нивелманот од висока точност кои се наоѓаат на територијата на нашата Република.

10. Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-64/1

20 јануари 1983 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

40.

Врз основа на член 69 точка 3 од Законот за заштита од пожар („Службен весник на СРМ“ бр. 32/71 и 27/77), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНАТА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ ПОЖАР НА ПРОТИВ- ПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува минималната техничка опрема и средства за гаснење пожар на професионалната противпожарна единица што ја основа собранието на општината и е во состав на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи (во натамошниот текст: територијална противпожарна единица), заедничката профе-

сионална противпожарна единица што ја основаат организациите на здружениот труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, државните органи и здруженијата на граѓани (во натамошниот текст: заедничка професионална противпожарна единица) и професионалната противпожарна единица што ја основа организација на здружен труд (во натамошниот текст: професионална противпожарна единица во ОЗТ).

Член 2

Под минимална техничка опрема и средства за гаснење пожар, во смисла на овој правилник, се подразбира минимумот на техничка опрема и средства за гаснење пожар со кои располага противпожарната единица, наменети за гаснење на пожар и спасување на животот на луѓето и имотот загрозени од пожар и потребната количина на резерви на соодветните средства за гаснење пожар.

Член 3

Минималната техничка опрема и средства за гаснење пожар на противпожарните единици од член 1 на овој правилник е во зависност од степенот на загроеноста од пожар, видот на објектите што се заштитуваат, видот на противпожарната единица, бројот на пожарникари во противпожарната единица, општинскиот план за заштита од пожар и плановите за заштита од пожар на организациите на здружениот труд.

Член 4

Територијалната противпожарна единица која во својот состав има 16 пожарникари располага со следната техничка опрема и средства за гаснење пожар:

- едно комбинирано противпожарно возило (вода, пенило и сув прав);
 - едно противпожарно возило — носивост до 7500 литри вода и до 400 литри пенило;
 - едно теренско возило (од 5 до 10 седишта);
 - две моторни или електрични пумпи со капацитет над 800 литри во минута со потребна ПП опрема;
 - приколка за превоз на моторни или електрични пумпи;
 - две приколки S-250;
 - еден длабокоповлекувач на вода;
 - два изолациони апарати со компримиран воздух;
 - подвижен апарат за производство на електрична енергија — генератор;
 - две санитарски носила;
 - исправувач за полнење на акумулатори од 2 до 24 волти;
 - пет акумулаторски ламби;
 - стабилна радиостаница;
 - комплет алат за исклучување на електрична енергија;
 - еден пар рефлектори од 1000 и 1500 вати;
 - отворена спушница од 30 метри;
 - унакрсно јаже за спасување;
 - скали: кукачи, составувачи и растегнувачи;
 - два мегафони;
 - рачна сирена;
 - моторна пила;
 - рачни пили 10;
 - секири 10;
 - копачи 10;
 - лопати 10 и
 - челични метли 30.
- За секое противпожарно возило со вода или пена се обезбедува и следната ПП опрема и средства за гаснење пожар:
- 4 доводни црева од 1,6 метри од Φ 110 мм;
 - 2 доводни ПП црева од 3,6 метри од Φ 110 мм;
 - 2 всисни корпи од Φ 110 мм;
 - 9 одводни ПП црева (травира) од Φ 75 мм (со резерва);

- 18 одводни ПП црева (травира) од Ф 52 мм (со резерва);
- хидрантен продолжеток од Ф 110 мм (до колку постои таква хидрантска мрежа);
- хидрантен продолжеток од Ф 75 мм;
- хидрантен клуч;
- 3 универзални клучеви за црева;
- 18 противпожарни спојки од 75 мм (за секое ПП црево од 75 мм);
- 36 противпожарни спојки од 52 мм (за секое ПП црево од 52 мм);
- носачи на ПП црева;
- обична млазница и млазница со рачка од Ф 75 мм;
- две обични млазници и млазници со рачка.

а по една универзална, комет, монсун и длабинска млазница од Ф 52 мм;

- троделна разделница;
- една меѓумешалница за добивање на воздушна пена;
- собирница;
- два пара темпекс облека за заштита од високи температури;
- рачни ПП апарати S—6, S—9, CO₂—5, ПП апарат со халон;
- радиостаница (колска);
- санитарска торбича со комплет прибор за прва помош и
- синџири за тркала.

Член 5

Територијалната противпожарна единица со над 16 пожарникари, покрај техничката опрема и средства за гасење пожар предвидена во член 4 од овој правилник, на секои нови 8 пожарникари располага со уште едно противпожарно комбинирано возило — вода, пенило и сув прав или вода и пенило со потребна опрема за тоа возило.

Член 6

Територијалната противпожарна единица со над 32 пожарникари, покрај предвидената техничка опрема и средства за гасење пожар во член 4 и 5 од овој правилник, располага и со едно специјално (хемиско) возило со сув прав S—2000 или S—4000 кг, возило со механички или хидроулички скали, генератор за лесна пена, уред за влечење чад од зачадени простории и компресор за полнење на боци за изолациони апарати.

Со специјално (хемиско) возило и возило со механички или хидроулички скали од став 1 на овој член може да располагаат и територијалните противпожарни единици со помалку од 32 пожарникари, ако потребите од овие возила се утврдени со општинските планови за заштита од пожар.

Член 7

Територијалната противпожарна единица со над 64 пожарникари, покрај техничка опрема и средства за гасење пожар предвидена во член 4, 5 и 6 став 1 од овој правилник, располага и со други возила (теретни и технички возила за сечење на разни конструкции) ако потребата од овие возила е утврдена со општинскиот план за заштита од пожар.

Член 8

Заедничката професионална противпожарна единица располага со минималната техничка опрема и средства за гасење пожар пропишани за територијалната противпожарна единица со ист број пожарникари, само ако на подрачјето на општината не е основана територијална противпожарна единица.

Ако на подрачјето на општината е основана територијална противпожарна единица, заедничката професионална противпожарна единица располага најмалку со 50% од пропишаната минимална техничка опрема и средства за гасење пожар за територијалната противпожарна единица со ист број пожарникари.

Основачите на заедничката професионална противпожарна единица во зависност од видот на објектите што се заштитуваат и степенот на нивната загрозеност од пожар и по предлог на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи ќе утврдат кои видови техничка опрема и средства за гасење пожар ќе бидат намалени до предвидениот минимум од 50%.

Член 9

Професионалната противпожарна единица во ОЗТ располага најмалку со 50% од пропишаната минимална техничка опрема и средства за гасење пожар за територијалната противпожарна единица со ист број пожарникари.

Организацијата на здружен труд во согласност со нејзиниот план за заштита од пожар и по предлог на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи утврдува кои видови техничка опрема и средства за гасење пожар ќе бидат намалени до предвидениот минимум од 50% на професионалната противпожарна единица во ОЗТ.

Член 10

Техничката опрема и средствата за гасење пожар што се предвидени во проектите за заштита од пожар на одделни објекти, не се сметаат за техничка опрема и средства за гасење пожар на професионалните противпожарни единици во ОЗТ.

Член 11

Во секое време во противпожарната единица мора да постои резерва од сув прав — S и пенило за најмалку две полнења на возилата и апаратите.

Член 12

Отстапување од пропишаната со овој правилник техничка опрема и средства за гасење пожар, може да се врши само во смисла на набавка на посовремена техничка опрема и средства што ќе овозможат поефикасна заштита од сите видови пожари и спасување на животот на луѓето и имотот запрозени од пожар.

Член 13

Расходуваната техничка опрема и средства за гасење пожар, противпожарните единици од член 1 на овој правилник можат да ја отстапуваат на доброволните противпожарни единици.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-539/1

17 јануари 1983 година

Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
м-р Љубомир Варошлија, с. р.

41.

Врз основа на член 104, став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 45/77, 9/78, 43/78 и 38/81), републичкиот секретар за финансии, во согласност со претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Факторот за утврдување на вистинскиот приход од земјоделска дејност, во смисла на член 104, став 2 од Законот за даноците на граѓаните, за 1982 година изнесува 2,2.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-3127/1 Републички секретар
17 јануари 1983 година за финансии,
Скопје Александар Андоновски, с. р.

42.

Врз основа на член 155 став 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“, бр. 8/75), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗДАВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УВЕРЕНИЈА ЗА ТЕЛЕСНА И ДУШЕВНА СПОСОБНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ ТРАКТОР

1. Во Решението за овластување на здравствени организации на здружен труд за вршење здрав-

ствени прегледи и издавање на здравствени уверенија за телесна и душевна способност за управување со моторно возило или трактор („Службен весник на СРМ“, бр. 43/80 и 21/81) во ставот 1 по точка 13 се додава нова точка 14 која гласи:

„14. Медицински центар — Кавадарци“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-08-5310
21 јануари 1983 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и социјална
политика,
Каменчо Ѓоргов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

60.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), член 15 од Самоуправната спогодба за основите на Планот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование за развој на основното образование на СР Македонија во периодот од 1981 до 1985 година и член 11 и 41 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, а во согласност со Собранието на СР Македонија, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, на седницата на 28. XII. 1982 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување финансиски средства за извршување на задачите утврдени со Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование се утврдува придонес на личниот доход од работен однос за Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование за 1983 година.

Член 2

Придонесот од личниот доход од работен однос од претходниот член за 1983 година се утврдува со општа стапка од 0,90% освен придонесот од личниот доход од работен однос во организациите на здружениот труд од производството на: текстилни предива и ткаенини (0125); готови текстилни производи (0126), кожа и крзно (0127), кожни обувки и галантерија (0128); преработка и конзервирањето на овошје и зеленчук (01303); производство на кондиторски производи (01307) и личните услуги и услугите во домаќинствата (0902), за кои се утврдува стапка на придонесот од 0,50% и за организациите на здружениот труд од областа на општествените дејности на: основното образование (12011) и насоченото средно образование (12012), за кои се утврдува стапка на придонесот од 0,45%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 18-623/1
28 декември 1982 година
Скопје

Претседател,
Јован Гавазов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ДЕЈНОСТИ — КУМАНОВО

61. ✓

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 22 точка 3 од Статутот на ОСИЗ на воспитанието, образованието и научните дејности — Куманово, Собранието на ОСИЗ на воспитанието, образованието и научните дејности — Куманово, по предлог на Извршниот одбор, на седницата одржана на 23. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите за финансирање на дејноста на основното воспитание и образование и другите корисници на средства за 1983 година се спределуваат и тоа како што следува:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 5%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,75%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска и професионална дејност, по стапка од 6%.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-556/IV

23 декември 1982 година
Куманово

Претседател,
Кирил Саревски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО

62.

Врз основа на член 14 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 37 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на културата, Собранието на Заедницата, на III-та редовна седница одржана на 24. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ОД КУМАНОВО И ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доход и личен доход од работен однос, личен доход од земјоделска дејност и стопанска и професионална дејност со личен труд и средства и се определуваат критериумите за учество на Заедницата во задоволување на средства за потребите на Републичката СИЗ на културата во 1983 година.

Член 2

Придонесите за потребите на Општинската СИЗ на културата од Куманово ќе се плаќаат во 1983 година по следните стапки:

1. придонес од доход од ООЗТ, по стапка од 0,70% во која е содржана стапката на Општинската СИЗ на културата од 0,36% и Републичката СИЗ на културата од 0,34%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,55% во која е содржана стапката на Општинската СИЗ на културата од 0,36% и Републичката СИЗ на културата од 0,19%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,35%;
4. придонес од личен доход од вршење на стопанска и професионална дејност со личен труд и средства, по стапка од 2%.

Член 3

Врз основа на утврдените стапки на придонесите од доход и личен доход од работен однос (член 2 точка 1 и 2 од оваа одлука) ќе се врши процентуална распределба на средствата меѓу заедниците на следниот начин:

1. На придонес од доход од ООЗТ:

- а) на Општинската СИЗ на културата — 51,50%;
- б) на Републичката СИЗ на културата — 48,50%.

2. На придонес од личен доход од работен однос:

- а) на Општинската СИЗ на културата — 65,45%;
- б) на Републичката СИЗ на културата — 34,55%.

Член 4

Со оваа одлука се ставаат во сила Одлуката бр. 02-281 од 24. XII 1982 година и Одлуката бр. 08-27 од 9. XI. 1982 година на оваа заедница.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 08-42

27 декември 1982 година
Куманово

Претседател,
инж. Јовица Станковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

63.

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 15 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита на општината Куманово, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Куманово, на седницата одржана на 28. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапки на придонеси што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личните доходи, заради обезбедување средства на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита на општината Куманово.

Член 2

Во 1983 година се утврдуваат следните стапки на придонесите:

1. 0,38% од доходот на основните организации на здружениот труд;
2. 0,20% од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
3. 0,15% од личен доход од земјоделска дејност и
4. 1,00% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

Оваа одлука, влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 08—136

28 декември 1982 година
Куманово

Претседател,
Мирко Зафировски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО

64.

Врз основа на член 60 точка 4 и член 67 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 34 точка 19 и 102 став 2 од Статутот на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 23. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност и од личен

доход од самостојно вршење на стопанска и не-
стопанска дејност, кои обврзниците ќе ги плаќаат
во 1983 година за реализирање на Програмата на
Заедницата.

Член 2

Стапките на придонесите ќе изнесуваат и тоа:
1. придонес од личен доход од работен однос
— 1,70%;

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — 0,20%;

3. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност — 1%.

Член 3

Пресметувањето и уплатата на придонесот по
член 2 точка 1 од оваа одлука, ќе го врши СОК
Филијала Куманово, пред секоја исплата на личен
доход, а облог и наплата на придонесите од член
2 точка 2 и 3 од оваа одлука ќе врши Управата
за приходи при СО-Куманово.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на
СРМ“.

Бр. 08-2757

28 декември 1982 година

Куманово

Претседател,

Димо Младеновски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — КУМАНОВО
65.

Врз основа на член 14 став 1 точка 4 од Ста-
тутот на Заедницата на вработувањето — Куманово,
Собранието на Заедницата на вработувањето — Ку-
маново, на седницата одржана на 28. XII 1982 го-
дина донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

За 1983 година се одредува стапка на придо-
несот за вработување од 0,65% на бруто личните
доходи.

Член 2

Придонесот за вработување според стапката од
член 1 на оваа одлука должни се да го плаќаат сите
работни и други организации на подрачјето на
општината Куманово.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Бр. 08-669/1

28 декември 1982 година

Куманово

Претседател,

Милован Краљевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА
— КУМАНОВО

66.

Врз основа на член 34 од Законот за физич-
ката култура и самоуправните интересни заедници
на физичката култура („Службен весник на СРМ“
бр. 5/74) и член 58 став 1 точка 2 од Статутот на
Општинската СИЗ на физичката култура — Кума-

ново, Собранието на Општинската СИЗ на физич-
ката култура, на предлог на Извршниот одбор, на
седницата одржана на 21. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КУМАНОВО ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесот од доходот на основните организации на
здружен труд, од личен доход од работен однос од
нестопанска дејност, од личен доход од земјоделска
дејност и од личен доход од самостојно вршење на
стопанска и професионална дејност, кои обврзни-
ците ќе ги плаќаат во 1983 година за реализирање
на Програмата на Заедницата.

Член 2

Стапките на придонесите ќе изнесуваат и тоа:

1. придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд — 0,20%, во кој е содржан
0,04% придонес за Републичката СИЗ на физичката
култура;

2. придонес од личен доход од работен однос
од нестопанска дејност — 0,15%, во кој е содржан
0,05% придонес за Републичката СИЗ на физич-
ката култура;

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — 0,30%;

4. придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и професионална дејност —
1,00%.

Член 3

Од основот утврден во член 2 точка 1 и 2 од
оваа одлука Општинската СИЗ на физичката кул-
тура — Куманово здружува средства во Републич-
ката СИЗ на физичката култура со издвојување на:

— 20% од остварените средства од придонес
од доходот на основните организации на здружен
труд во Општината и

— 33% од остварените средства од придонес од
личен доход од работен однос од нестопанска деј-
ност.

Вкупниот износ на средствата што Општинска-
та СИЗ на физичката култура — Куманово ги здру-
жува во Републичката СИЗ на физичката кул-
тура и месечниот износ на средствата ќе се утвр-
дат со посебен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на придонесот по
член 2 точка 1 и 2 од оваа одлука ќе ги врши
СОК — Филијала Куманово при секоја исплата
на личен доход, а облог и наплата на придонесите
од член 2 точка 3 и 4 од оваа одлука ќе врши
Управата за приходи при СО Куманово.

Пресметувањето и уплатата на здружените сред-
ства ќе ги врши СОК — Филијала Куманово со
проценти утврдени во член 3 од оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето
во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува
од 1 јануари 1983 година.

Бр. 08-91

24 декември 1982 година

Куманово

Претседател,

Горги Цветковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

67.

Врз основа на член 13 став 1 точка 2 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71 и 24/74), член 24 точка 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ број 5/74) и член 155 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 30. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНКИТЕ ЗЕМЈИ СО КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ.

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани вработени во странските земји со кои не се склучени спогодби за здравствено осигурување, а се осигурени кај странскиот носител на осигурувањето чии членови на потесното семејство постојано живеат на територијата на оваа заедница.

Член 2

Овој вид придонес за здравствено осигурување обврзници — југословенски државјани го плаќаат во постојан месечен износ од 300 динари по еден член на семејството.

Член 3

Придонесот се плаќа однапред во полза на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово за здравствено осигурување на работниците.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Бр. 03-1907/1

30 декември 1982 година

Куманово

Претседател,

Чедомир Серафимовски, с. р.

68.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 156 став 4 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите даватели на услуги, одржана на 30. XII 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лица вработени кај при-

ватни работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основица на придонесот.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основицата е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

- за неквалификувани работници, 6.200,
- за полуквалификувани работници, 7.100,
- за квалификувани работници, 8.900,
- за висококвалификувани работници, 10.600,
- за домашни помошнички, 6.200.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 03-1906/1

30 декември 1982 година

Куманово

Претседател,

Чедомир Серафимовски, с. р.

69.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 156 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата одржана на 30. XII. 1982, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се продолжува важноста на Одлуката за утврдување стапка на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1978 година, бр. 03-3089/1 од 27 декември 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 11/78, и во 1983 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 03-1905/1

30 декември 1982 година

Куманово

Претседател,

Чедомир Серафимовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ — ПРИЛЕП

70.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 9/78) и член 23 алинеја 10 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и

образование — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и образование, на седницата одржана на 23. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ЗА ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Стапките на придонесите од личните доходи за финансирање на дејностите на основното воспитание и образование на општина Прилеп за 1983 година изнесуваат:

— 6% од бруто личниот доход од работен однос од стопанство и нестопанство;

— 1,41% од личниот доход од самостојно вршење земјоделска дејност и

— 5% од личниот доход од самостојно вршење стопанска и професионална дејност.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1. I 1983 година.

Број 08-270

24 декември 1982 година

Прилеп

Претседател,
Андон Тошоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

71.

Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и член 212 став 1 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и член 58 став 2 од Самоуправната спогодба за здружување на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и основните СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод во Регионална СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Регионалната самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 24. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1983 година се определува во висина од 8,50% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита од 2,50%;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 5,00%;

— стапката на придонесот за доградба и доопремување на новата болница од 1%.

Стапката на придонесот од алинеја 3 став 1 на овој член ја пресметуваат и уплатуваат само обврзниците на придонесот од подрачјето на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а средствата ќе се издвојуваат на посебна сметка.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во висина од 0,50%.

Основица за преместување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основната.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во висина од 20% од него личниот доход, односно основната утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство, на самиот налог — уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основната и периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесот не го пополни налогот — уплатницата согласно одредбите од претходниот став, службата односно поштата нема да го прими налогот — уплатницата, во смисла на член 82 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 5472

24 декември 1982 година

П р и л е п

Собрание на Регионалната заедница
Претседател,
д-р Томислав Јованоски, с. р.

Собор на даватели на услуги
Претседател,
Горѓи Лајчароски, с. р.

Собор на работници-корисници на услуги
Претседател,
Стеван Базеркоски, с. р.

72.

Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и член 212 став 3 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и член 58 став 2 од Самоуправната спогодба за здружување на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и основните СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево и Македонски Брод во Регионална СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Регионалната самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци-корисници на услуги и Соборот на делегатите даватели на услуги, одржана на 24. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1983 година на подрачјето на Регионалната самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат придонесот за здравственото осигурување и тоа:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 3,00% од катастарски доход и 135,00 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигуреници што имаат сопствена земја,

— 673,00 динари паушал по домаќинство и по 135,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците што немаат сопствена земја;

б) за правата на здравствената заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 0,70% од катастарскиот доход и по 34,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои имаат сопствена земја,

— 168,00 динари паушал по домаќинство и по 34,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои немаат сопствена земја.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I 1983 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 5473

24 декември 1982 година

П р и л е п

Претседател на Собранието,
д-р Томислав Јованоски, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател

Горѓи Лајчароски, с. р.

Собор на корисници на услуги-земјоделци

Претседател,

Зењел Цигел, с. р.

73.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 211 став 1 точка 21-д и член 212 став 2 од Статутот на Регионалната самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и член 58 став 2 од Самоуправната спогодба за здружување на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и основните СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод во Регионална СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а по прибавеното мислење на собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, Собранието на Заедницата, на заедничка седница на Соборот на делегатите работници корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 24. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лица вработени кај приватните работодавци на подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци, претставува договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот, кој не може да биде помал од:

— 3.978,00 динари за неквалификувани работници,

— 4.576,00 динари за полуквалификувани работници,

— 5.109,00 динари за квалификувани работници,

— 6.279,00 динари за висококвалификувани работници,

— 3.978,00 динари за лица на практика (волонтери),

— 3.978,00 динари за домашни помошнички.

Основиците се утврдени во нето износ.

Член 3

За учениците во стопанство односно училиштето за средно образование, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација или кај приватен работодавец, основица е наградата што ја прима но не помалку од:

— 845,00 динари за ученици од I година,

— 1.105,00 динари за ученици од II година и

— 1.495,00 динари за ученици од III година.

Член 4

Од денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, бр. 5460 од 28. XII. 1981 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5481

24 декември 1982 година

П р и л е п

Собрание на Регионалната заедница
Претседател,

д-р Томислав Јованоски, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Горги Лајчароски, с. р.

Собор на корисници-работници

Претседател,

Стеван Базеркоски, с. р.

74.

Врз основа на член 25 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 211 став 1 точка 21-г, член 212 став 1 од Статутот на Регионалната самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и член 58 став 2 од Самоуправната спогодба за здружување на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и основните СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево и Македонски Брод во Регионална СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Регионалната самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услуги-работници и Соборот на делегатите-даватели на услуги, одржана на 24. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌАТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и друго) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 218,00 динари од кои: 68,00 динари за задолжителна здравствена заштита, 136,00 динари за останатите права од здравствената заштита и 14,00 динари во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството односно учениците на училиштата за средно образование за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 128,00 динари од кои 40,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 80,00 динари за останатите права од здравственото осигурување и 8,00 динари во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 110,00 динари од кои 34,50 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 75,50 динари за останатите права од здравствена заштита;

4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 219,00 динари од кои 68,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита, 151,00 динари за останатите видови на здравствена заштита;

5. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 110,00 динари од кои 34,50 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 75,50 динари за останатите видови на здравствена заштита;

6. за лицата-припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведувањето на територијалната одбрана, во износ од 110,00 динари од кои 34,50 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 75,50 динари за останатите права;

7. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 219,00 динари од кои 68,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 151,00 динари за останатите права;

8. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на привремена работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во износ од 219,00 динари на член од кои 68,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 151,00 динари за останатите права;

9. пензионери од странски носители на осигурување додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, ако во меѓународен договор не е определено поинаку, во износ од 213,00 динари по член од кои 66,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 147,00 динари за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите и академиите, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 45,00 динари;

2. за лицата кои учествуваат во организирани јавни акции, во износ од 45,00 динари;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции, во износ од 45,00 динари;

4. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничката обука, во износ од 45,00 динари;

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување задаци на територијалната одбрана и цивилната заштита, во износ од 45,00 динари;

6. за припадниците на доброволните организации за противпожарна заштита, во износ од 45,00 динари;

7. за лицата што се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатиле заедниците за вработување, во износ од 67,00 динари;

8. за лицата кои се вработени со помалку од половина од полното работно време, во износ од 67,00 динари;

9. за лицата кои вршат повремени или привремени работи по основ на договор, во износ од 67,00 динари.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука, освен за лицата од член 1 точка 8, се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покуску од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници, број 5459 од 28. XII. 1981 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 5480

24 декември 1982 година

П р и л о г

Собрание на Регионалната заедница
Претседател,
д-р Томислав Јованоски, с. р.

Собор на даватели на услуги
Претседател,
д-р Ѓорѓи Лајчароски, с. р.

Собор на корисници на услуги-работници
Претседател,
Стеван Базеркоски, с. р.

75.

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 211 став 1 точка 21 „3“, член 212 став 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и член 58 став 2 од Самоуправната спогодба за здружување на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и основните СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод во Регионалната СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Регионалната самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите од здружениот труд на здравството-даватели на услуги, одржана на 24. XII. 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и дневниците за време на патувањето со престој во друго место што им припаѓа на осигурените лица на терет на средствата на Регионалната самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница), а во случај кога од матичниот лекар или лекарска комисија се упатени да користат здравствена заштита надвор од местото на нивното живеалиште и на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствена заштита.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на осигурените лица според тарифата на превозните средства во јавниот патен сообраќај по најкусата релација.

Кога превозот и извршен без претходен налог на матичниот лекар, оправданоста за извршениот превоз ја цени Лекарската комисија дополнително по барање на осигуреното лице и со поднесување на потребните докази.

Член 3

Надоместокот за превозот се одредува по тарифата на најкусата релација на превозните средства во јавниот сообраќај-железница или автобус.

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, за надоместок се зема пониската тарифа.

Член 4

Ако осигуреното лице према посебни прописи има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на надоместок по оваа одлука.

Член 5

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот не му припаѓа надоместок за патни трошоци.

Член 6

Налогот односно упатот за патување во друго место поради амбулантски, специјалистички и контролни прегледи важи, по правило, само за едно патување. Доколку лекарот специјалист на кого осигуреното лице му е упатено на прв преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите.

Кога осигуреното лице, во смисла на претходниот став, е упатено односно преземено на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето односно испитувањето.

Здравствената работна организација, односно лекарот на истата, кој на упатеното лице му пружи здравствена заштита, на налогот за патување треба да потврди колку време лицето се задржало тука во врска со прегледот (датум и часови) оверен со печат и потпис, што е доказ дека лицето патувало и се јавило за здравствена заштита. Ако не е констатиран часот на почетокот и завршувањето на времето на задржувањето, се исплатува само половина дневница од износот, утврден во член 7.

Член 7

Надоместокот на име исхрана и сместување за време на патувањето и престојот во друго место на осигуреното лице изнесува и тоа:

1. на подрачјето на Заедницата, како и во Битола, Демир Хисар и Кичево	85,00 динари,
2. во Заедницата, а на подрачјето на СРМ	150,00 динари,
3. во Скопје	165,00 динари,
4. надвор од подрачјето на СРМ	190,00 динари,
5. во други центри на републиките и покраините	235,00 динари.

За осигурените лица — деца до навршување на 7 годишна возраст надоместокот од претходниот став се намалува за 50%.

Надоместокот припаѓа во полн износ ако патувањето и престојот во друго место заедно со часовите поминати на пат траеле повеќе од 12, а помалку од 24 часа, а во половина износ ако патувањето и престојот траеле повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

Член 8

Барањето за исплатување на надоместокот од претходниот член стасува првиот нареден ден по завршеното патување, односно завршеното лекување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица, бр. 5463 од 28. XII. 1981 година.

Бр. 5483

24 декември 1982 година

П р и л е п

Собрание на Заедницата

Претседател,

д-р Томислав Јованоски, с. р.

Собор на корисници-земјоделци

Претседател,

Зењел Цигал, с. р.

Собор на корисници-работници

Претседател,

Стеван Базеркоски, с. р.

76.

Врз основа на член 20 и 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), член 211 став 1 точка 22 и член 212 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и член 58 став 2 од Самоуправната спогодба за здружување на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп и основните СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево и Македонски Брод во Регионална СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење на Собранието на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, на заедничката седница на трите собори на делегатите, одржана на 24. XII. 1982 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејствата и другите лица што се осигурени според Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување, а осигуреникот ги издржува од своите приходи.

Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделство не го надминува износот од 500,00 динари годишно или другите приходи не го надминуваат износот од 300,00 динари месечно или ако катастарскиот приход и другите приходи месечно заедно не го надминуваат износот од 2.200,00 динари годишно по едно издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите од претходниот член на оваа одлука и ако осигуреникот учествува во трошоците за неговата издршка со најмалку од 500,00 динари месечно.

Член 5

Лицата кои осигуреникот ги зел на издржување осигурени се, по правило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел на издржување, ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни или спречени за стопанисување (ученици, студенти, азилирани, во затвор и сл.) односно не се во состојба да се грижат за децата и за нивното издржување, а децата и родителите немаат сопствени приходи доволни за издржување. Сето ова под услов да побата родители не се способни за стопанисување, или спречени тоа да го сторат.

Се смета дека децата земени на издржување, во смисла на претходниот став, немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивните приходи односно ако приходите на нивните родители по член на домаќинството не ги надминуваат износите предвидени по член 3 од оваа одлука.

Член 6

Како приход во смисла на член 3 од оваа одлука не се сметаат приходите по основ на инвалиднина, за телесно оштетување и додаток за помош и нега што се обезбедуваат според прописите од инвалидското осигурување, како и други примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи, со кои се установуваат одделните примања, изрично е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Со денот на донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 5464 од 28. XII. 1981 година.

Број 5484

24 декември 1982 година

П р и л е п

Претседател,

д-р Томислав Јованоски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на Ордев Борис од Скопје, со стан на ул. „Македонска преродба“ бр. 77/2-7, против тужената Малајмаре Аурика од Банатско Ново Село, сега во Австралија со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Малајмаре Аурика во рок од 10 дена од објавувањето на огласот да ја соопшти својата адреса на судот. По истекот на овој рок судот ќе ја одреди привремен старател, согласно чл. 84 од Законот на парничната постапка, кој ќе ја застапува до правосилното окончавање на спорот.

Од Општинскиот суд Скопје I-Скопје, П. бр. 145/82. (8)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Николовски Божидар од Скопје, со стан на ул. „Хо-Ши-Мин“ бр. 198-6, Бутел I, против тужената Николовска Атанаска од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Николовска Атанаска да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја соопшти својата сегашна адреса на живеење.

Во колку тужената не се јави во рок од 30 дена ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II, VI. П. бр. 102/83 од 24. I. 1983 година (4)

Пред овој суд заведен е спор за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Мишев Драгомир од Скопје, ул. „Атанас Раздолов“ бр. 16-а, нас. Драчево, против тужениот Јанков Александар од Скопје, а сега со непозната место на живеење.

Се повикува тужениот Јанков Александар од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја соопшти својата точна адреса на живеење. До колку тужениот не се јави во рок од 30 дена ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI. П. бр. 3350/82. (6)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет при Работната организација за шумарство, дрвна индустрија и пластика „ПРЕСПА“ — Основна организација на здружен труд Стопанисување со шуми — Ресен

распишува КОНКУРС

за именување на индивидуален работоводен орган-директор на РО за шумарство, дрвна индустрија и пластика — Основна организација на здружен труд Стопанисување со шуми — Ресен

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено висока школска подготовка-ка-шумарски факултет со 6 години работно искуство;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не се осудувани за кривично дело по член 511 од Законот за здружениот труд и

— да се државјани на СФРЈ.

Со молбата кандидатите треба да ја приложат и следната документација:

— диплома за завршено образование,

— потврда за работно искуство,

— уверение дека не се осудувани за кривично дело по член 511 од ЗЗТ и

— лекарско уверение (по изборот).

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребната документација да се достават на адреса: РО за шумарство, дрвна индустрија и пластика „ПРЕСПА“ — ООЗТ Стопанисување со шуми — Ресен, со дознака за конкурсната комисија.

Некомплетирани и ненавремено пристигнати молби нема да бидат земени предвид при разгледувањето.

Врз основа на член 83 од Статутот на Општинскиот сојуз на возачите — Штип, Конкурсната комисија на Сојузот

распишува

КОНКУРС

за реизбор на раководител на Стручната служба при Општинскиот сојуз на возачите — Штип

Покрај општите услови, предвидени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. да имаат средна стручна подготовка — економски смер;

2. да имаат најмалку 6 години работно искуство на раководно работно место;

3. да не се осудувани или да не се под истрага и да не постојат законски пречки, според член 511 од ЗЗТ, за вршење на работи како индивидуален работоводен орган;

4. да имаат стручни и организаторски способности докажани со резултатите од досегашната работа.

Кандидатите, покрај молбата, треба да ги достават и следните документи:

— доказ за стручната подготовка (диплома);

— доказ за работното искуство (потврда);

— уверение дека не постојат законски пречки по член 511 од ЗЗТ;

— кратка биографија за постигнатите резултати од досегашното работење.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот трае 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Пријавите се доставуваат на следната адреса: Општински сојуз на возачите, улица „Железничка“ број 12/А — Штип.

Советот на ООЗТ Економски факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор — реизбор на наставници по предметите:

— Политичка економија I (два наставника);

— Основи на правото и

— избор — реизбор на асистент по предметот Математика за економисти I.

Кандидатите за наставници се примаат во редовен работен однос на неопределено работно време во ООЗТ Економски факултет — Скопје.

Условите за избор се определени со Законот за високото образование и Статутот на ООЗТ Економски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кон пријавата треба да се приложи:

— диплома за завршено високо образование,

— куса биографија,

— список на научни и стручни трудови и по

— еден примерок од истите.

Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Прилеп

С О О П Ш Т У В А

дека Собранието на општината Прилеп ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд — Прилеп.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79) пријавите да ги доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Прилеп во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Соопштението во „Службен гласник на општината Прилеп“, односно од 17. II. 1983 година заклучно со 3. III. 1983 година.

СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА

ЗАКОН
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

— со објаснувања и судска практика и со образци —
(со најновите измени на Законот)

Ова ново издание на збирката ќе содржи: Закон за работните односи со најновите измени на Законот, објаснувања кон членовите на Законот, образци и примери на одлуки, решенија и други акти од областа на работните односи, пример на Самоуправна спогодба (правилник) за работните односи на работниците во основните организации на здружениот труд и работните заедници, одредби за работните односи од Законот за здружениот труд (глава IV и V).

Кон ова издание се дадени нови и дополнителни објаснувања и упатства за примена на Законот за работните односи. Проширени се објаснувањата кон одделните членови и се поткрепени со ставовите на Уставниот суд на Македонија и на судовите на здружениот труд, се укажува и на другите ставови за одделни прашања. На тој начин несомнено се проширува значењето на објаснувањата и упатствата за примена на Законот и новите измени.

Содржината на збирката е дополнета со Законот за приправниците на кој се дадени објаснувања, примери на одлуки и решенија во врска со приемот на приправници на работа и Упатството за пропишување на образецот на договорот за извршување на повремени или привремени работи (договор за дело) и образец на договорот за работа, како прописи односно акти кои имаат непосредно врска со остварувањето на Законот за работните односи.

Збирката корисно ќе им послужи на работниците што работат во стручните служби во организациите на здружениот труд, во самоуправните организации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за работните односи.

Збирката ја приготвил Новак Марковски, потсекретар во Републичкиот комитет за законодавство и организација, а рецензија и предговор д-р Владимир Митков, професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена 300,00 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

С ДРЖИНА

32. Одлука за премија на пченица од родот во 1982 година — 57
33. Одлука за репрес на употребено семе од високородни сорти пченица во 1983 година — 57
34. Одлука за премија на пченица и рж за родот во 1983 година — 57
35. Одлука за премија на шеќерната репка за родот во 1983 година — 58
36. Одлука за компензација на брашно — 58
37. Одлука за премија на сончоглед, соја и маслодајна репка за родот во 1983 година — 58
38. Одлука за компензација на вештачки губрива во 1983 година — 59
39. Програма за геодетските работи од премејрот и катастарот на земјиштето на СР Македонија во 1983 година — 59
40. Правилник за минималната техничка опрема и средства за гасење пожар на противпожарните единици — 60
41. Наредба за утврдување на факторот за пресметување на вистинскиот приход од земјоделска дејност — 61

42. Решение за дополнување на Решението за овластување на здравствени организации на здружен труд за вршење здравствени прегледи и издавање на здравствени уверенија за телесна и душевна способност за управување со моторно возило или трактор — 62

Општи акти на самоуправните интересни заедници

60. Одлука за утврдување стапка на придонес од личен доход од работен однос за обезбедување средства за Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование за 1983 година — 62
61. Одлука за определување стапки на придонеси за финансирање на дејноста на основното воспитание и образование и другите корисници на средства за 1983 година — 62
62. Одлука за утврдување стапки на придонеси на Општинската СИЗ на културата од Куманово и за задоволување на средства на Републичката СИЗ на културата во 1983 година — 63
63. Одлука за утврдување стапки на придонеси на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита на општина Куманово за 1983 година — 63
64. Одлука за стапките на придонесите за финансирање на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Куманово во 1983 година — 63
65. Одлука за одредување стапка на придонесот за вработување во 1983 година — 64
66. Одлука за утврдување стапки на придонеси за финансирање на Општинската СИЗ на физичката култура — Куманово во 1983 година — 64
67. Одлука за висината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани вработени во странски земји со кои не се склучени спогодби за здравствено осигурување — 65
68. Одлука за утврдување основица на пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци — 65
69. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1983 година — 65
70. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи за основното воспитание и образование на општината Прилеп за 1983 година — 66
71. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1983 година — 66
72. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1983 година — 67
73. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци — 67
74. Одлука за придонесите за здравствено осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — 68
75. Одлука за надоместок на патните трошоци на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — 69
76. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — 70